

Врз основа на член 13 став (14) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16) и член 16 став (1) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/17), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 24 март 2022 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за започнување на постапка за донесување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП КОМУНАЛЕЦ Кичево за 2022 и 2023 година од регулиран период 2021 – 2023 година

1. Да се започне постапка за донесување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП КОМУНАЛЕЦ Кичево за 2022 и 2023 година од регулиран период 2021 – 2023 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

ЈП КОМУНАЛЕЦ Кичево постапи согласно член 11 од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16), член 9 од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга и член 24 од Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/17 и 172/18) и до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги) поднесе барање за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа за регулиран период 2021 - 2023 година.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги донесе Решение за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП КОМУНАЛЕЦ Кичево за регулиран период 2021-2023 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.192/20).

Управниот одбор на ЈП КОМУНАЛЕЦ Кичево донесе Одлука за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП КОМУНАЛЕЦ Кичево за регулиран период 2021 – 2023 година бр.02-2085/4 од 2 ноември 2020 година. Советот на Општина Кичево не донесе Одлука за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП КОМУНАЛЕЦ Кичево за регулиран период 2021 – 2023 година.

Со оглед на тоа што не е дадена согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП КОМУНАЛЕЦ Кичево за регулиран период 2021 – 2023 година од Советот на Општина Кичево, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги постапи согласно член 13 став (14) од Законот за утврдување на цени на водните услуги и член 16 став (1) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на

регулаторна тарифа за водна услуга и одлучи како во диспозитивот на ова решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, незадоволната страна има право да поднесе тужба пред Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.

УП1 бр. 08-74/22
24 март 2022 година
Скопје

**Претседател на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија**
Марко Бислимоски